

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

Формата на библиографската единица е според правилата на Интернационалниот стандард на библиографска дескрипција (ISBD – International Standard Bibliographic Description) на Интернационалната федерација на библиотекарски здруженија (IFLA – International Federation of Library Associations) со извесни адаптации.¹

Библиографската единица ја пренесуваме со оригинална ортографија (кирилица и латиница).

Насловите на монографски публикации (книги, периодика, зборници, збирки на трудови и сл.) се печатени со *курзив (italic)*. Насловите на статии во периодични публикации, зборници, збирки на трудови и сл. со таканаречен романски стил (Roman type).

Кратенките (на пр.: *MJ*, *LЗб* и сл.) со *курзив (italic)* претставуваат периодични списанија. Нивниот полн назив и градот на издавање е наведен во посебен список. Периодиката се доопределува со давање на годиште (книга) и број; двете информации се сигнализираат со коса црта меѓу нив (/). Двогодишникот и двобројот се сигнализирани со рамна црта (–) (на пр.: *MJ* 11–12/1–2, 1960–1961 итн.). Библиографските единици кои се составен дел на зборници, збирки на трудови и сл. издадени во земјата се доопределени со број во квадратна заграда [...] којшто упатува на веќе дадена библиографска единица. Библиографските единици, составен дел на зборници, збирки на трудови и сл. издадени во странство се доопределени со тоа што се дава комплетниот назив со *курзив (italic)* и во мали загради (...) останатите информации за конкретната збирка, зборник и сл.

Библиографски единици кои се однесуваат на веќе објавен библиографски податок во *Прилог кон Библиографијата на македонскиот јазик* (1953) се воведени по кратенката Б.В. БМЈ и бројот на позицијата.

Информациите за прикази, дискусии и одговори на дискусии се сигнализирани покрај библиографската единица на која се однесуваат по рамна црта (()).

Доопределбите во класификацијата на одредени библиографски единици се сигнализирани со соодветен број во аглести загради <....>.

¹ Составувачите се трудеа да бидат усогласени во најголема мера со стандардите прифатени во *Linguistic Bibliography for the year 1996* / ed. by M. Janse & S. Tol. – Dordrecht/Boston/London : Kluwer, 2000. – 1477c.

На крајот е наведен список на автори, редактори, приредувачи и сл. и список на лица кои се наоѓаат во насловот на библиографската единица (на некој начин претставуваат предмет на библиографската единица), по кои следи бројот на библиографската единица. Број со *курзив (italic)* упатува на приказ.